



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издашја и огласи 602-3-291

Среда, 20 април 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,90 (90) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 36 (3.600) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

193.

Врз основа на членот 46 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВЈО МЛЕКО

1. Работните организации што се занимаваат со промет или преработка на кравјо млеко ќе купуваат свежо кравјо млеко:

1) од работните организации што самите го произведле млекото — по цена која не може да биде пониска од 28 пари за една масна единица, франко собирното место на продавачот;

2) од работните организации што договориле и организирале производство на млеко во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по цена која не може да биде пониска од 28 пари за една масна единица, франко местото на преработката ако млекото ѝ се продава на работна организација што се занимава со преработка на кравјо млеко, односно франко собирното место на работната организација што се занимава со промет на кравјо млеко ако млекото се продава заради понатамошна продажба.

Работните организации што договараат и организираат производство на кравјо млеко во кооперација со индивидуални земјоделски производители ќе го преземаат свежото кравјо млеко произведено во таа кооперација — по цена која не може да биде пониска од цената пропишана во одредбата на ставот 1 под 2 на оваа точка намалена за трошоците на превозот од местото на приемот на млекото до местото на испораката на работната организација што се занимава со промет или преработка на кравјо млеко.

Цената од одредбата на ставот 1 под 2 на оваа точка се однесува само на млекото произведено во кооперација, ако е воведено матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните крави на кооперантите.

По минималната откупна цена од ставот 1 на оваа точка ќе се пресмета и испораката на свежо кравјо млеко помеѓу погонот за производство на кравјо млеко односно погонот за кооперација и погон за преработка или промет на кравјо млеко на иста работна организација.

2. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа одлука се однесуваат само на млекото што го поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034;

2) степенот на механичката нечистота на филтер-кружето да не преминува трета класа (по скалата 1—5 на Институтот за млекарство на Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 7,6°, сметано според Сокслет-Хенкел;

4) времето за обезбојосување на метиленското синило да изнесува до 31 декември 1966 година најмалку 20 минути;

5) да има најмалку 3,2% млечна маст определена според методата на Гербер;

6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, жива или со други лекови што преминуваат во млекото, за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици.

Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точката 1 став 1 под 1, односно на собирното место или на местото за преработка од точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука.

Начинот на утврдувањето на квалитетот на млекото го договараат странките спогодбено.

3. Од 1 јануари 1967 година цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа одлука се однесуваат на млекото што во поглед на квалитетот ги исполнува условите од точката 2 став 1 под 1 до 3 и 5 до 7 на оваа одлука и кај кое времето за обезбојосување на метиленското синило изнесува најмалку два часа.

4. Оваа одлука ќе се применува од 1 јуни 1966 година на кој ден престанува да важи Одлуката за минималната откупна цена за кравјо млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 38

13 април 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

194.

Врз основа на членот 38 став 2 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 57/65), во врска со членот 4 од Законот за личната карта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), државниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВОЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПРИДРУЖНИЦИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Воена легитимација им се издава на активни и резервни подофицири, офицери и воени службеници, питомци на воени училишта, на војници и војници-обврзници.

Посебна легитимација на санитетскиот персонал на оружените сили на Југославија (во натамошниот текст: посебна легитимација) им се издава на лица што се посебно заштитени со Женевската конвенција за подобрување на положбата на ранетите и болните во оружените сили во војна од 12 август 1949 година и со Женевската конвенција за подобрување на положбата на ранетите, болните и бродоломниците на оружените сили на море од 12 август 1949 година.

Легитимација на придружниците на оружените сили на Југославија им се издава на лица што имаат право на таа легитимација според Женевската конвенција за постапување со воени заробеници од 12 август 1949 година.

Член 2

Воената легитимација е лична исправа и важи за целата територија на Југославија.

На активните подофицири, офицери, воени службеници, питомци на воени училишта и на војниците воената легитимација им служи за докажување на идентитетот и припадноста кон постојаниот состав на Југословенската народна армија.

На резервните подофицири, офицери и воени службеници, како и на војниците-обврзници, воената легитимација им служи за докажување на припадноста кон резервниот состав на Југословенската народна армија, а кога тие лица се наоѓаат на воена должност во Југословенската народна армија — и за докажување на идентитетот.

Со воената легитимација се докажува идентитетот во смисла на одредбата од членот 4 на Законот за личната карта само кога е во легитимацијата на за тоа предвиденото место запишана воената пошта и е ставен жигот на воената единица односно установа во која се наоѓа на служба имателот на легитимацијата.

Член 3

Воената легитимација содржи натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Југословенска народна армија“, назив: „Војна легитимација“, место за фотографија, ознака на матрикулата и ознака на припадноста кон активниот односно резервниот состав на Југословенската народна армија. Ознаката на матрикулата истовремено е и број на евиденцијата на воената легитимација.

Во воената легитимација се запишуваат личните податоци на имателот на легитимацијата, и тоа: презиме и име; датум, место, општина и република на раѓањето; чин односно класа; податоци за личниот опис (височина, боја на косата, боја на очите и особени знаци); податок за крвната група на имателот на легитимацијата што го заверува лекар. На воената легитимација се ставаат датум на издавањето на легитимацијата, печат на воената пошта што ја издала легитимацијата, потпис на овластениот старешина и потпис на имателот на легитимацијата.

Во посебната рубрика на воената легитимација се запишува воената пошта на единицата односно на установата во која имателот на легитимацијата се наоѓа на служба.

Член 4

Војниците, питомците на воените училишта, активните подофицири, офицерите и воените службеници се должни секогаш да си ја носат воената легитимација и да ја покажат на барање од лице овластено за легитимирање.

Резервните подофицири, офицери и воени службеници, како и војниците-обврзници се должни да ја носат воената легитимација кога се наоѓаат на воена вежба и да ја покажат на барање од лице овластено за легитимирање. Тие се должни воената легитимација да му ја покажат на надлежниот орган кога треба да ја докажат својата припадност на резервниот состав на Југословенската народна армија.

Член 5

Забрането е да се носи воена легитимација во странство.

Член 6

Во случај на оружено судрување во кое учествува Југославија, на активните подофицири, офи-

цери, воени службеници и војници, како и на резервните подофицири, офицери и воени службеници, питомците на воените училишта и војниците-обврзници кога се на воена должност во Југословенската народна армија, воената легитимација им служи и како исправа за докажување на припадноста кон оружените сили на Југославија.

Член 7

Посебна легитимација му се издава:

1) на санитетскиот персонал чија исклучива должност е да пронаоѓа, собира, пренесува и негува ранети и болни односно да спречува болести;

2) на санитетскиот персонал чија исклучива должност е да ги управува санитетските единици и установи;

3) на персоналот на Југословенскиот црвен крст и на другите доброволни друштва за укажување помош под услов да им е признаена работата од страна на Сојузниот извршен совет, да ги исполнуваат истите задачи како и персоналот наведен во точ. 1 и 2 на овој став и да ѝ се потчинети на командата на единица односно установа на Југословенската народна армија;

4) на лица што му припаѓаат на помагателно друштво од некоја неутрална земја, под услов тоа друштво да добило согласност од својата држава за укажување помош и да му е признаена и одобрена работата од страна на Сојузниот извршен совет, како и тие лица да ги извршуваат истите задачи како и персоналот наведен во точ. 1 и 2 на овој став и да се под надзор на единица односно установа на Југословенската народна армија;

5) на санитетскиот персонал на болничките бродови и на членовите на посадата на тие бродови.

Посебната легитимација служи само како доказ за припадноста на персоналот што посебно е заштитен со Женевската конвенција за подобрување на положбата на ранетите и болните во оружените сили во војна од 12 август 1949 година односно со Женевската конвенција за подобрување на положбата на ранетите, болните и бродоломниците на оружените сили на море од 12 август 1949 година.

Член 8

Посебната легитимација содржи натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Југословенска народна армија“; знак на црвен крст; назив: „Посебна легитимација санитетског особља оружаних снага Југославије и санитетског особља придодатог оружаних снагама“; ознака на матрикулата; место за фотографија; број на легитимацијата и датум на издавањето на легитимацијата.

Во посебната легитимација се внесуваат личните податоци на имателот на легитимацијата, и тоа: презиме, име и чин; својство на лицето на кое му е издадена легитимацијата; податоци за личниот опис: височина, боја на косата, боја на очите и други евентуални посебни знаци. На посебната легитимација се ставаат сув жиг, жиг на воената пошта што ја издала легитимацијата, потпис на овластено лице и потпис на имателот на легитимацијата односно отпечаток на прстот ако е неписмен.

Член 9

На лицата што ги придружуваат оружените сили на Југославија, а непосредно влегуваат во нивниот состав, како што се воени дописници, цивилни членови на посада на воени воздухоплови, снабдувачи, членови на работни единици или служби, членови на културни екипи и сл. им се издава легитимација на придружници на оружените сили на Југославија која им служи само како доказ за тоа својство.

Легитимацијата на придружници на оружените сили на Југославија од ставот 1 на овој член се издава во случај на војна.

Член 10

Легитимацијата на придружници на оружените сили на Југославија содржи натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Југословенска народна армија“; назив: „Легитимација за лице које прати оружане снаге“; место за фотографија и датум на издавањето на легитимацијата.

Во легитимацијата се внесуваат личните податоци на имателот на легитимацијата, и тоа: презиме, име, датум и место на раѓањето; податоци за личниот опис: височина, тежина, боја на косата, боја на очите и други евентуални знаци за утврдување на идентитетот. Во легитимацијата се внесува податок за крвната група на имателот на легитимацијата, својство во кое имателот на легитимацијата ги придружува оружените сили, а по потреба отпечаток од левиот и десниот показалец. На легитимацијата се ставаат печат на воената пошта што ја издала легитимацијата, потпис на овластеното лице и потпис на имателот на легитимацијата.

Член 11

Посебната легитимација и легитимацијата на придружници на оружените сили на Југославија (чл. 7 и 9) не служат за докажување на идентитетот во мирновремена состојба ниту во воена состојба.

Член 12

Воените легитимации ги издаваат:

- 1) воена единица односно установа во ранг на команда на полк (бригада, самостоен баталјон — дивизион) — за војниците што се наоѓаат на служење на воениот рок;
- 2) управа на воено училиште — за питомците;
- 3) команда на дивизија, на неа рамна или повисока команда односно управа на воена установа — за активните подофицери, офицери и воени службеници;

4) персоналната управа на Државниот секретаријат за народна одбрана — за активните и резервните генерали и адмиралите;

5) општинскиот орган на управата за народна одбрана — за војниците-обврзници и резервните подофицери, офицери и воени службеници што ги водат во својата евиденција.

Посебните легитимации ги издаваат:

1) органите од ставот 1 точ. 1 до 4 на овој член — за лицата од членот 7 став 1 точ. 1, 2 и 5 на овој правилник што му припаѓаат на постојаниот состав на Југословенската народна армија;

2) органот од ставот 1 точка 5 на овој член — за лицата од членот 7 став 1 точ. 1, 2 и 5 на овој правилник што му припаѓаат на резервниот состав на Југословенската народна армија;

3) Санитетската управа на Државниот секретаријат за народна одбрана — за лицата од членот 7 став 1 точ. 3 и 4 на овој правилник.

Легитимациите на придружници на оружените сили на Југославија, ги издава командата на дивизија, на неа рамна или повисока команда, односно управата на воена установа.

Член 13

За секоја издадена воена легитимација, посебна легитимација и легитимација на придружници на оружените сили на Југославија се води евиденција според посебен пропис.

Член 14

Лицето што ќе ја загуби воената легитимација односно посебната легитимација или легитимацијата на придружници на оружените сили на Југославија, или на друг начин ќе остане без легитимација, е должно да ѝ го пријави тоа во рок од 15 дена, од денот на исчезнувањето на легитимацијата, и тоа:

1) војник, питомец на воено училиште, активен подофицер, офицер и воен службеник — на воената единица односно установа на која ѝ припаѓа;

2) војник-обврзник и резервен подофицер, офицер и воен службеник — на општинскиот орган на управата за народна одбрана, а кога се наоѓа на воена служба — на воената единица односно установа на која ѝ припаѓа;

3) лице наведено во членот 7 точка 4 на овој правилник — на Санитетската управа на Државниот секретаријат за народна одбрана;

4) придружник на оружените сили — на воената единица односно установа надлежна за издавање на легитимацијата.

На лицата наведени во ставот 1 од овој член им се издава нова легитимација.

Член 15

Издадената воена легитимација, посебна легитимација или легитимација на придружници на оружените сили се заменува во следните случаи:

- 1) кога не постои можност за внесување нови податоци во неа поради пополнетост на рубриките;
- 2) кога ќе дотрае и ќе стане неупотреблива поради оштетување;
- 3) кога имателот на легитимацијата ќе го промени личното име;
- 4) кога имателот на легитимацијата битно ќе ги измени знаците на личниот опис.

Сите издадени воени легитимации и посебни легитимации се заменуваат кога ќе го нареди тоа државниот секретар за народна одбрана.

Член 16

Воената легитимација се поништува кога лицето на кое му е издадена таа ќе се разреши од воена обврска, како и во случај на смрт на тоа лице.

Член 17

Лицата на кои им се издадени посебни легитимации или легитимации на придружници на оружените сили на Југославија се должни да ѝ ги вратат легитимациите на воената единица односно установа во која се наоѓаат кога ќе престанат причините поради кои им се издадени тие. Воената единица односно установа ќе ги уништи вратените легитимации и ќе го извести за тоа органот што ги издал.

Член 18

Обрасците на воена легитимација, посебна легитимација и легитимација на придружници на оружените сили на Југославија се напечатени коц овој правилник и се негов составен дел.

Член 19

Воените легитимации ќе се издадат во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој правилник. Посебните легитимации ќе се печатат и ќе се издадат кога ќе го одобри тоа, на предлог од Санитетската управа на Државниот секретаријат за народна одбрана, државниот секретар за народна одбрана.

При издавањето на воените легитимации пропишани со овој правилник, се одземаат легитимациите издадени според прописите наведени во членот 20 од овој правилник.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Упатството за водење на легитимацијата на активните офицери, генерали, адмиралите и воени службеници на ЈНА — пов. бр. 3920 од 19 мај 1948 година и Упатството за водење на легитимациите на резервните офицери, генерали, адмиралите и воени службеници на ЈНА — пов. бр. 170 од 11 јануари 1948 година.

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. бр. 10
19 февруари 1966 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

Образец на воена легитимација
(формат 7 × 9,5 cm)

(Прва страна на кориците)

**СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

Југословенска народна армија

**ВОЈНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА**

(Втора страна на кориците)

Ова војна легитимација служи за докажување идентитета само кад је у легитимацији на за то предвиденом месту уписана војна пошта и стављен жиг војне јединице—установе у којој се има лац легитимације налази на служби.

Место за фотографију
величине 4,5 × 6 cm

(Својеручни потпис имаоца легитимације)

(Прва внатрешна страна)

**СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

Југословенска народна армија

Број легитимације и матрикуле _____

ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

1. _____
(Презиме)

(Име)

Датум издавања _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(Втора внатрешна страна)

2 Датум рођења _____

3 Место, општина и република рођења _____

4 Крвна група _____

(Потпис лекара)

(Трета внатрешна страна)

5. ЛИЧНИ ОПИС:

Висина _____

Боја косе _____

Боја очију _____

Особени знаци _____

(Четврта и петта внатрешна страна)

6. Чин — класа _____

Наредба — указ број _____ од _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(перфорирано)

6. Чин — класа _____

Наредба — указ број _____ од _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(перфорирано)

6. Чин — класа _____

Наредба — указ број _____ од _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(перфорирано)

(Шеста и седма внатрешна страна)

АКТИВНИ — РЕЗЕРВНИ САСТАВ

7. На служби у војној јединици — установи:

Војна пошта _____

Датум _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(перфорирано)

АКТИВНИ — РЕЗЕРВНИ САСТАВ

7. На служби у војној јединици — установи:

Војна пошта _____

Датум _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(перфорирано)

АКТИВНИ — РЕЗЕРВНИ САСТАВ

7. На служби у војној јединици — установи:

Војна пошта _____

Датум _____

(М. П.)

(Потпис старешине)

(перфорирано)

Образец на посебна легитимација
(формат 7 × 9,5 cm)

(Предна страна)

**СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

Југословенска народна армија

Знак црвеног крста _____

**ПОСЕБНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА**

санитетског особља оружаних снага Југословије и

санитетског особља придодатог оружаним снагама

Презиме _____

Име _____

Број евиденционе плочице (матрикуле) _____

Имаоца ове легитимације штити Женевска конвенција за побољшање положаја рањеника и болесника у оружаним снагама у рату од 12. августа 1949. године, односно Женевска конвенција за побољшање положаја рањеника, болесника и бродоломника оружаних снага на мору од 12. августа 1949. године, у својству _____

(Датум издавања легитимације)

(Број легитимације)

Суви жиг

(Опачина)

Место за
фотографију(Потпис имаоца легитимације
или отисак прстију)Жиг војне поште
која издаје легитимацију

Висина

Боја очију

Боја косе

Остали евентуални особени знаци: _____

Напомена: Ова посебна легитимација штампа се и издаје и на француском језику чији је текст превод текста датог у овом образцу.

Образец на легитимација на придружници на оружените сили на
Југославија
(формат 13 × 10 cm)

(Предна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Југословенска народна армија

Место за
фотографију

ЛЕГИТИМАЦИЈА

пратиоца оружаних снага Југославије

Презиме _____

Име _____

Датум и место рођења _____

Прати оружане снаге у својству: _____

(Датум издавања легитимације)

(Својеручни потпис имаоца легитимације)

(Опачина)

Висина	Тежина	Боја очију	Боја косе
Други евентуални знак за утврђивање идентитета	ОТИСЦИ ПРСТИЈУ (факултативно) (кажипрст леви) (кажипрст десни)	Крвна група	Жиг војне поште која издаје легитимацију
Напомена: Ова легитимација се издаје лицима која прате оружане снаге Југославије иако непосредно не улазе у њихов састав. Лице коме је издата мора је носити у свако доба. Ако је ималац легитимације заробљен, он ће легитимацију предати властима које га држе у заробљеништву, како би оне могле установити његов идентитет.			

Напомена: Ова легитимација штампа се и издаје и на француском језику чији је текст превод текста датог у овом образцу.

195.

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија прогласува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД ПОЖАР

Член 1

Заштитата на електроенергетските постројки од пожар се врши според Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66 и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/57) и техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/57), што се составен дел на тој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2074/1
30 март 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

196.

Врз основа на членот 57 став 2 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И РАДИО-МЕРЕЊАТА ВО ОБЛАСТА НА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ ШТО ГО НАПЛАТУВА УПРАВАТА ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈ

1. Со оваа наредба се пропишува височината на надоместокот за техничките прегледи и радио-мерењата во областа на радио-сообраќајот, што ги врши Управата за радио-сообраќај.

2. Техничкиот преглед на прототип на радио-станција од членот 55 став 1 точка 3 од Основниот закон за радио-сообраќајот (во понатамошниот текст: Законот), го врши Управата за радио-сообраќај со надоместок чија височина, во зависност од фреквентното подрачје и силата на радио-станцијата, изнесува за:

а) радио-станции што работат на долги, средни и кратки бранови:

Динари

- | | |
|--|-------|
| 1) за прототип до 50 W сила — — — | 1.200 |
| 2) за прототип над 50 до 200 W сила — | 1.700 |
| 3) за прототип над 200 W до 1 kW сила — | 5.000 |
| 4) за прототип над 1 kW сила се плаќа по работен час на екипата — — — | 35 |
| б) радио-станции што работат на УКВ-подрачје: | |
| 1) за прототип до 10 W сила — — — | 800 |
| 2) за прототип над 10 до 30 W сила — — | 1.500 |
| 3) за прототип над 30 до 100 W сила — | 2.500 |
| 4) за прототип над 100 до 500 W сила — | 3.500 |
| 5) за прототип над 500 W сила се плаќа по работен час на екипата — — — | 35 |

Работната организација што се занимава со производство на радио-станции што можат да се произведуваат само според технички прегледан и одобрен прототип, е должна прототипот на радио-станција, пред започнувањето на производството, да ѝ го поднесе на технички преглед на Управата за радио-сообраќај.

За извршениот технички преглед на прототип на радио-станција Управата за радио-сообраќај е должна да издаде техничка документација за резултатите од техничкиот преглед на прототипот во рок од 2 месеца од денот на поднесувањето на прототипот на преглед.

3. За техничките прегледи и радио-мерењата предвидени со Законот, што ги врши Управата за радио-сообраќај на барање од државни органи и работни и други организации, се плаќа надоместок во височината определена во точ. 4 до 7 на оваа наредба.

4. Надоместокот за технички преглед на радио-станција се плаќа во износ од 35 динари по работен час на екипата.

Со овој технички преглед се утврдува: дали е радио-станцијата поставена според условите определени во дозволата за поставање, дали е радио-станцијата способна за несмекавана работа и дали таа со својата работа не ја попречува работата на другите радио-станции.

5. Надоместокот за технички преглед на прототип на електрични и други апарати, уреди и постројки, заради издавање потврда дека радио-смекавањата на електричните и други апарати, уреди и постројки се сведени на нормите на задолжителните југословенски стандарди за сузбивање на радио-смекавањата — по еден прототип изнесува, и тоа:

а) за технички преглед на прототип на електрични апарати и уреди со електромотори и генератори со четкиња, како што се: апарати за су-

шење, апарати за перење, смукалки, регистар-машини и сметачки машини, забарски и слогни апарати, како и други уреди, апарати и машини за домаќинство, работилници и лаборатории:

Динари

- | | |
|---|-------|
| 1) за прототип до 15 W сила — — — | 400 |
| 2) за прототип над 15 до 50 W — — | 600 |
| 3) за прототип над 50 до 100 W сила — | 800 |
| 4) за прототип над 100 W до 1 kW сила — | 1.300 |
| 5) за прототип над 1 до 5 kW сила — | 1.800 |
| 6) за прототип над 5 kW сила се наплатува по работен час на екипата — — — | 35 |

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат напонот и полето на смекавањата во разни фреквентни опсези;

б) за технички преглед на прототип на разни регулатори и контакти со искрење:

Динари

- | | |
|--|-----|
| 1) за прототип во посебно изведување или вграден во помали уреди — — — | 300 |
| 2) за прототип монтиран во инсталации или вграден во поголем уред се наплатува по работен час на екипата — — — | 35 |

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат напонот и полето на смекавањата во разни фреквентни опсези, како и фреквенцијата на повторувањето на смекавачките импулси;

в) за технички преглед на прототип на телефонски и телеграфски апарати и уреди и инсталации за телекомуникации:

Динари

- | | |
|---|-------|
| 1) за прототип на телефонски апарат — | 600 |
| 2) за прототип на секретарска гарнитура — | 1.000 |
| 3) за прототип на куќна централа — | 1.500 |
| 4) за прототип на телепринтер — — — | 1.000 |
| 5) за прототип на телеграфска централа и други уреди за пренесување информации се наплатува по работен час на екипата — | 35 |

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат напонот и полето на смекавањата во разни фреквентни опсези, како и фреквенцијата на повторувањето на смекавачките импулси;

г) за технички преглед на прототип на радио-приемник и радио-телевизијски приемник:

Динари

- | | |
|--|-------|
| 1) за прототип на радио-приемник за УКВ — — — — — | 600 |
| 2) за прототип на радио-приемник за долги, средни и кратки бранови — — — | 800 |
| 3) за прототип на радио-приемник за долги, средни и кратки бранови и УКВ — | 1.000 |
| 4) за прототип на радио-телевизијски приемник за I и III опсег (екран до 43 cm) — | 1.500 |
| 5) за прототип на радио-телевизијски приемник за I и III опсег (екран над 43 cm) — | 1.800 |
| 6) за прототип на радио-телевизијски приемник за I, III и IV опсег — — — — | 2.300 |
| 7) за прототип на радио-телевизијски приемник за I, III и IV опсег и за УКВ — | 2.600 |

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат напонот и полето на смекавањата во разни фреквентни опсези, степенот на високофреквентното слабеење на мрежниот приклучок;

д) за технички преглед на прототип на уред и опрема за осветление (луминисцентни и флуоресцентни светилки):

Динари

- | | |
|--|-----|
| 1) за прототип на светлечко тело и гарнитура — — — — — | 500 |
| 2) за прототип на уред за стартување — | 400 |

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат напонот и полето на смекавањата во разни фреквентни опсези;

г) за технички преглед на прототип на високофреквентни генератори за индустриски, медицински и научни цели:

Динари

- 1) за прототип до 100 W сила — — — — 800
- 2) за прототип над 100 до 500 W сила — 1.300
- 3) за прототип над 500 W до 1 kW сила — 1.900
- 4) за прототип над 1 kW сила се напла-
тува по работен час на екипата — — — — 35

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат промените на фреквенциите при разни оптоварувања, широчината на емисијата, нивоата на хармониките и степенот на високофреквентната спрега помеѓу уредите и мрежата за напојување;

е) за технички преглед на прототип на уред за претворање на струјата и напонот, како што се: обртни и транзисторски претвораачи и слични уреди:

Динари

- 1) за прототип до 10 W сила — — — — 300
- 2) за прототип над 10 до 100 W сила — 500
- 3) за прототип над 100 W до 1 kW сила — 1.100
- 4) за прототип над 1 kW сила се напла-
тува по работен час на екипата — — — — 35

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мерат напонот и полето на смекавањата во разни фреквентни опсези, фреквенцијата на повторувањето на смекавачките импулси, како и степенот на високофреквентната спрега со мрежата за напојување;

ж) за технички преглед на прототип на уред и елементи од електрична инсталација на мотори, агрегати и моторни возила, за еден прототип 2.500 динари

При техничкиот преглед на овие прототипови ќе се мери полето на смекавањата на комплетната инсталација или на поединечни склопови во разни услови на: брзината, гасот, положбата на колата и слично.

6. Надоместокот за технички преглед на прототип на останатите електрични и други апарати, уреди и постројки, што не се наведени во точката 5 на оваа наредба, зависно од сложеноста на апаратот, уредот или постројката, видот на мерната техника која при овој преглед мора да се користи, што го цени Управата за радио-сообраќај, изнесува по работен час на екипата 35 динари.

7. Надоместокот за радио-мерења и испитувања изнесува по работен час на екипата 35 динари.

Овие радио-мерења и испитувања опфаќаат особено:

1) радио-мерења заради испитување на можности да се постави радио-станица или мрежа на радио-станици, при што: се испитува зафатеноста на фреквентните опсези и канали; се истражуваат слободните фреквенции; се мерат условите за простирање на брановите; се анализираат меѓусебните смекавања; се врши избор на поволна локација, се испитуваат техничките карактеристики на теренот — проводливоста, диелектричната константа и нивото на смекавањата;

2) радио-мерења заради испитување на правилноста и најповолните услови на работата на радио-станицата, при што: се мери точноста и стабилноста на фреквенцијата со или без автоматско регистрирање; се дотерува точната фреквенција; се мери јачината на електромагнетното поле со или без автоматско регистрирање; се испитуваат карактеристиките на емисионата антена (импенданција, степен на дотераноста, степен на рефлексијата, карактеристика на приемот или зрачењето итн.); се испитуваат инсталациите на земјоводи, широчината на емисијата, карактеристиките на сигналите (време на траењето, време на воспоставањето и време на прекинувањето на сигналите), корисна-

та сила на предавателот, условите на приемот, нивото на смекавачките сигнали, односот на корисниот и смекавачкиот сигнал и др.;

3) радио-мерења заради откривање на извори-те на радио-смекавања; испитување заради изнаоѓање најповолно техничко решение за сведување на радио-смекавањата на пропишаните нивоа кај разни уреди, апарати и постројки; испитување на техничките карактеристики на елементите и потсклоповите за сузбивање на смекавањата (ефикасност на високофреквентното придушување итн.);

4) радио-мерења заради издавање потврди за големината на квалитетните карактеристики на приемот, при што се мери: осетливоста (максимално корисна, ограничена од шум или зајакнување, релативна или изразена во KT^0 единици); осетливоста на импулсни смекавања; стабилноста на дотерувањето; точноста на дотерувањето и исчитувањето; факторот на линеарното и нелинеарното изобличување; потискувањето на симетричната и меѓуфреквентната зачестеност; широчината на пропусниот опсег; селективноста на приемникот; динамиката на репродукцијата; факторот на шумот; степенот на филтрирањето на напонот на мрежата; сигурноста од самоосцилирање; стабилноста и издржливоста спрема механички потреси, климатските услови, промени на температурата и др.

8. Техничкиот преглед на прототиповите од точ. 2, 5 и 6 на оваа наредба се врши, по правило, просечно на три мостри од прототип.

9. По извршениот технички преглед и радио-мерењата од точ. 4 до 7 на оваа наредба Управата за радио-сообраќај е должна да издаде техничка документација за резултатите од техничкиот преглед или радио-мерењето, во рокот договорен помеѓу нарачувачот на прегледот или радио-мерењето и Управата за радио-сообраќај

10. Надоместокот за технички преглед или радио-мерење се плаќа без оглед на тоа дали е резултатот од техничкиот преглед или радио-мерењето позитивен или негативен.

11. Во износот на надоместокот за технички преглед или радио-мерење определен со одредбите на оваа наредба не влегува износот на трошоците предизвикани со излегување на екипа од Управата за радио-сообраќајот на самото место, ако поради природата на работата (големина на објектот, апаратура и сл.) или на барање на нарачувачот, прегледот или радио-мерењето се врши надвор од просторите на Управата за радио-сообраќај.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1563/65-8

4 април 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

197.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во Решението за југословенските стандарди за градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65) точката 3 се менува и гласи:

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1967 година.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-1980/1
21 март 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

198.

Врз основа на членот 4, став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ И ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Тлесчки starter за флуоресцентни
цевки. Мери — — — — — JUS N. L4 031

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 16-2115/1
28 март 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за пресметување и плаќање интерес на фондовите во стопанството, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРЕС НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Во членот 5 став 1 по зборовите: „метало-пре-работувачко занаетчиство (717-90);“ треба да се додадат изоставените зборови: „поправка на помали пловни објекти (718-10);“, а по зборовите: „апарати и прибор (719-80);“ — изоставените зборови: „поправка на мебел, градежна столарија и други фи-нални производи од дрво (722-20);“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-град, 13 април 1966 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА
УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ
ВОДАРИНА И НА РЕШЕНИЕТО ЗА ТАРИФАТА
ЗА ОДВОЗ НА ГУБРЕ ДО ЦЕНТРАЛНО ГУБРИ-
ШТЕ, ШТО ГИ ДОНЕСЕ СОБРАНИЕТО НА
ОПШТИНА БОСАНСКО ГРАХОВО

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката на Собранието на општина Босанско Грахово за користење водарина, бр. 01-VL-704/1-64 од 16 октомври 1964 година и Решението на Собранието на општина Босанско Грахово за тарифа за одвоз на гubre до централно губриште, бр. VL-01-518/64 од 29 јули 1964 година, врз основа на членот 26 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија и јавната расправа одржана на 28 февруари 1966 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат Одлуката за користење вода-рина, бр. VL-704/1-64 од 16 октомври 1964 година и Решението за тарифата за одвоз на гubre до цен-трално губриште, бр. VL-01-518/64 од 29 јули 1964 година, што ги донесе Собранието на општина Бо-санско Грахово.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Разлозите поради кои Уставниот суд на Ју-гославија ја донесе својата одлука се следните:

По повод предлогот од Претпријатието за па-тишта од Ливно, Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за корис-тење водарина и на Решението за тарифата за одвоз на гubre до централно губриште, што ги до-несе Собранието на општина Босанско Грахово, најде дека оваа одлука и ова решение се во спр-отивност со сојузните прописи за начинот на фор-мирање на цените и за прометот на стоки и услуги, поради тоа што со тие општи акти надоместоците за комунални услуги се пропишани во износи кои несразмерно се разликуваат кај одделни категории корисници и што за претпријатијата и установите тарифите се пропишани очигледно без примена на објективни мерила во поглед на обемот на услугата што ја користат

Разгледавајќи ги тарифите за потрошување вода и за изнесување гubre, содржани во наведе-ната одлука односно решение, Уставниот суд утврди дека разликите во износот на тарифата за исти услуги што ги користат одделни категории потрошувачи се значително поголеми отколку што тоа би било нормално и допуштено. Исто така, констатирано е дека тарифите за работните орга-низации, кога услугите ги плаќаат паушално, се определени поименично во фиксни износи, при што е сосем занемарено објективното проценување на фактичното користење на услугата, што особено се забележува во примерот дека е тарифата за потрошување вода „за градежните претпријатија од страна“ пропишана во значително поголем из-нос отколку за месна градежна организација. Покрај тоа, двата наведени општи акти, со сето тоа што за работните организации поименично пропишуваат тарифи, истовремено содржат и по-единечни акти, со што во случај на спор се до-ведува во прашање правото на корисникот на услугата да се жали односно да бара судска за-штита.

Во поглед овластувањето за пропишување на тарифите за користење комунални услуги, Устав-ниот суд смета, како што е тоа изразено во реше-нието на Уставниот суд на Југославија У бр. 75/65, 29/65, 76/65 и 232/65 од 29 октомври 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65), дека цените на комуналните услуги треба да ги определуваат комуналните работни организации, во согласност

со општинското собрание (член 15 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 и 11/66). Ако не е основана комунална работна организација (претпријатие или установа), а комуналните дејности се вршат во режија на орган на општинското собрание, Уставниот суд смета дека, врз основа на општ акт на општинското собрание за условите за вршење тие дејности и соодветните тарифи, овластениот орган на општинското собрание може со поединечни акти да ги определи цените на комуналните услуги.

При донесувањето на својата одлука Уставниот суд ја зеде предвид фактичката ситуација во поглед условите под кои во Босанско Грахово се вршат комуналните услуги, како и тоа дека корисниците на тие услуги се неоспорно задолжени да го плаќаат потрошокот на вода и изнесувањето на губре, независно од тоа на кој начин цените на услугите се утврдени.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 28 февруари 1966 година.

У бр. 305/65
28 февруари 1966 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈА СЕ УКИНУВА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ДВОР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката на Собранието на општина Двор за определување на највисоките цени за безалкохолни пијачки, врз основа на членот 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија и јавната расправа одржана на 28 март 1966 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката на Собранието на општината Двор за определување на највисоките цени за безалкохолни пијачки, бр. 01-3001-1-1965 од 29 септември 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката), која е објавена во „Службени вјесник котара Сисак“, бр. 16/65.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени вјесник котара Сисак“.

3. Разлозите поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука се следните: Работничкиот совет на Угостителското претпријатие Двор, сметајќи дека се незаконити и неуставни одредбите на Одлуката, му поднесе на Уставниот суд на Југославија предлог да ја поништи Одлуката.

Собранието на општината Двор, повикувајќи се на одредбата на чл. 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65) и на Упатството од Републичкиот секретаријат за стопанство — Завод за цени на Социјалистичка Република Хрватска, бр. 09-4470.1-1965, како и на чл. 160 и 215 од Статутот на општината Двор, ја донесе Одлуката.

Во членот 1 на Одлуката се определуваат највисоките продажни цени за безалкохолни пијачки на територијата на општината Двор, а во членот 2 на Одлуката се пропишуваат за кокта, овсен сок, минерална вода и малинов сок — едни цени кога

е во прашање продажба во подрум, а други цени кога продажбата се врши во угостителски дукани. Со членот 7 на Одлуката се пропишува дека Одлуката влегува во сила идниот ден по донесување, и дека нејзино објавување ќе се изврши во „Службени вјесник котара Сисак“.

Според тоа, со одредбите на Одлуката им е забрането на стопанските организации што вршат трговска дејност, како и на стопанските организации и граѓаните што вршат угостителска дејност, да ги продаваат наброените видови пијачки од 30 септември 1965 година по цени повисоки од оние што се определени во Одлуката.

Оценувајќи ја законитоста на одредбите од чл. 1 и 2 на Одлуката, Судот наоѓа дека Собранието на општина Двор го пречекорило овластувањето од чл. 22 и 26 став 3 на Законот за општествената контрола на цените. Со членот 22 од тој закон општинските собранија се овластуваат да можат само за поважни прехранбени производи да ги определат највисоките продажни цени, додека врз основа на одредбата на членот 26 став 3 од тој закон општинските собранија можат да определат контролата на цените да се врши за одделни услуги чији цени се од значење за животниот стандард на граѓаните на територијата на општината.

Овластувањето на општинските собранија да пропишуваат контрола на цените за прехранбени производи наведени во членот 22 од Законот за општествената контрола на цените, и на цените за услугите наведени во членот 26 став 3 на тој закон е обусловено не само со значењето што односниот производ или услуга го има за населението односно за животниот стандард на граѓаните, туку и со другите услови предвидени за воведување на општествената контрола на цените, а кои се наброени во членот 3 од Законот за општествената контрола на цените (неоправдано покачување на цените поради дефицитарност на пазарот, или поради дејство на монополските фактори на пазарот и сл.).

Имајќи ги предвид видовите производи наброени во Одлуката, се смета, со оглед на малото значење што тие производи го имаат во исхраната на населението, дека одредбите на чл. 22 и 26 став 3 од Законот за општествената контрола на цените не можат да се однесуваат на тие производи. Се напонува дека ниту одредбата на членот 10 став 1 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 и 11/66), со која општинските собранија се овластени да ги пропишат највисоките малопродажни цени за определени производи, не ги имаше предвид артиклите за кои се зборува во Одлуката. Меѓутоа, во членот 4 точка 15 на споменатата уредба е пропишано дека производителските стопански организации можат да ги формираат цените на алкохолните и безалкохолните пијачки според условите на пазарот, па следствено на тоа општинското собрание, ако важечките прописи би го предвидувале тоа, би можело за тие производи да ги пропише само маржата а не малопродажната цена во утврден износ.

Од изложената правна состојба произлегува дека Собранието на општина Двор не било овластено да ги пропишува највисоките цени за безалкохолни пијачки, поради што Одлуката не е согласна со Законот за општествената контрола на цените и со Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 28 март 1966 година.

У бр. 475/65
28 март 1966 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈА СЕ ОДБИВА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ УКИНЕ ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕНОТ 1 НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЈАГЛЕНОТ И ОГРЕВНОТО ДРВО, И СО КОЈА СЕ ПОНИШТУВА ЧЛЕНОТ 2 ОД ТАА ОДЛУКА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста и уставноста на Одлуката на Собранието на општината Тетово за определување на малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, врз основа на јавната расправа одржана на 11 април 1966 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одбива предлогот на Работничкиот совет на Трговската работна организација „Тесла Петрол“, Тетово, да се укине членот 1 на Одлуката на Собранието на општината Тетово за определување на малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, бр. 01-8479 од 3 август 1965 година („Службен гласник на општина Тетово“, бр. 3/65), со кој се утврдуваат малопродажните цени на јагленот и огревното дрво.

2. Се поништува членот 2 на Одлуката на Собранието на општината Тетово за определување на малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, бр. 01-8479 од 3 август 1965 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен гласник на општина Тетово“.

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука од следните причини:

Работничкиот совет на Трговската работна организација „Тесла Петрол“, Тетово, сметајќи дека е незаконита и неуставна Одлуката на Собранието на општината Тетово за определување на малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, бр. 01-8479 од 3 август 1965 година, што е објавена во „Службен гласник на општина Тетово“, бр. 3 од 10 август 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката), предложи да се оцени согласноста на Одлуката со одредбата од членот 22 став 2 на Законот за општествената контрола на цените и со одредбата од членот 152 на Уставот на Југославија, како и по спроведената постапка да се укине одредбата од членот 1 на Одлуката и да се поништи одредбата од членот 2 на Одлуката.

Собранието на општината Тетово, повикувајќи се на одредбата од членот 22 став 2 на Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65) и на одредбата од членот 1 на Одлуката за согласна примена на Статутот на општината Тетово („Службен гласник на општина Тетово“, бр. 1/65), ја донесе на 30 јули 1965 година Одлуката. Со членот 1 од Одлуката се утврдуваат малопродажни цени за разни видови јаглен и огревно дрво, а со членот 2 на Одлуката се определува Одлуката да влегува во сила со денот на донесувањето, а дека ќе се применува од 31 јули 1965 година.

Спрема тоа, со одредбите на Одлуката им се забранува на трговските претпријатија што се занимаваат со продажба на јаглен и огревно дрво од 31 јули 1965 година да го продаваат јагленот и огревното дрво по цени повисоки од цените определени во членот 1 на Одлуката.

Оценувајќи ја законитоста на одредбата од членот 1 на Одлуката, Судот наоѓа дека Собранието на општината Тетово било овластено да донесува такви одредби но не врз основа на членот 22 став 2 од Законот за општествената контрола на цените, на кој член Собранието на општината Тетово погрешно се повикувало, туку врз основа на членот 10 став 1 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 и 11/66). Со наведениот член од таа уредба се овластуваат општинските собранија да го опреде-

лат нивото до кое можат да се формираат малопродажните цени за брашно, леб, шеќер, свежо месо, млеко, јаглен, гас од гасарници и огревно дрво. Од изложеното произлегува дека Собранието на општината Тетово било овластено да ги донесе одредбите содржани во членот 1 на Одлуката, односно да ги пропише највисоките малопродажни цени за јаглен и огревно дрво. Повикувањето во уводот на Одлуката на погрешен правен основ за нејзиното донесување, според оценката на Судот, нема влијание врз законитоста на одредбата од членот 1 на Одлуката, бидејќи таа одредба е согласна со членот 10 став 1 на Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените.

Со одредбата од членот 2 на Одлуката, со која се определува дека Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а дека ќе се применува од 31 јули 1965 година, на Одлуката ѝ е дадено повратно дејство, зашто е таа објавена дури на 10 август 1965 година во „Службен гласник на општина Тетово“, бр. 3/65. Според членот 154 од Уставот на Југославија прописите и другите општи акти можат да имаат повратно дејство само ако се определи со закон дека одделни негови одредби и прописи донесени врз основа на таквите одредби имаат повратно дејство. Бидејќи во овој случај не постои такво законско овластување, членот 2 на Одлуката не е во согласност со наведената уставна одредба, како ниту со одредбата од членот 152 на Уставот со која е установена обврска да се објавуваат прописот пред неговото влегување во сила. Со оглед на утврдената несогласност на одредбата од членот 2 на Одлуката со Уставот на Југославија, Судот ја поништи наведената одредба, па треба да се смета, во согласност со одредбата од членот 152 од Уставот на Југославија дека Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Тетово“, т. е. на 18 август 1965 година.

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 11 април 1966 година

У бр. 47/66

11 април 1966 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине во бројот 34 од 10 септември 1965 година објавува:

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за пренесување работите и овластувањата според сојузните прописи во надлежност на републичките органи на управата и републичките совети;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за усогласувањето на одредбите за управната постапка од прописите на бившата Влада на НРБ и Х, Извршниот совет на НРБ и Х, републичките совети и републичките органи на управата со Законот за општата управна постапка;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за организацијата на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет на НРБ и Х;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за феријалната пракса на учениците на средните стручни училишта;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за свидетелствата на средните и учителските школи, забавачките курсеви издадени за време на окупацијата;

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за просветно-домаќинските курсеви;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за начинот на спроведувањето и условите на кон-курсите за запишувањето на учениците во училиштата;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за запишувањето во училиштата за квалификувани работници на лицата што не завршиле основно училиште;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за хонорарната настава во гимназиите, учителските и осумгодишните училишта;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за хонорарната настава во гимназиите, учителските и осумгодишните училишта;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за хонорарната настава во средните стручни училишта, стручните училишта со практична обука, нижите стручни домаќински училишта и во училиштата за ученици во стопанството;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за систематизацијата на работните места во Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет на НРБ и Х;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за овластување на Секретаријатот за републички буџет и општа управа на Извршниот совет на НРБ и Х да дава согласност на правилниците за платите во самостојните установи спрема кои правата на основач ги врши Извршниот совет на НРБ и Х;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за овластување Секретаријатот за републички буџет и општа управа на Извршниот совет на НРБ и Х да дава согласност за неплатено отсуство подолго од еден месец;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за рамките за утврдување на положајните плати на службениците на републичките органи;

Правилник за издавање одобрувања за изградба инвестициони објекти;

Правилник за водењето на книгите за изградба на инвестициони објекти;

Правилник за вршење технички преглед на изградените инвестициони објекти;

Упатство за емитирање посебни вредносници за плаќање републички судски такси;

Наредба за определување помали инвестициони објекти и работи од едноставно изведување во областа од делокруг на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија за кои може да се изработува поедноставен елаборат односно реферат;

Извештај за дополнителните избори за пратеник на Републичкиот собор во Изборната единица Зеница III;

Исправка на Правилникот за дисциплинските мерки за учениците на основното училиште;

Исправка на Законот за водниот придонес.

Во бројот 35 од 24 септември 1965 година објавува:

Одлука за давање согласност на правилниците за организацијата на републичките органи на управата;

Решение за разрешување секретар на Републичката комисија за верски прашања;

Решение за назначување помошник републички секретар за образование и култура;

Упатство за измена на Упатството за полагањето на стручни и дополнителни испити за звањето воспитувач, учител, стручен учител, наставник и професор на средните училишта;

Одлука на Уставниот суд на СРБ и Х за надлежноста за одлучување во прв степен по предметот за отворање нужно минувајќиште на приватни парцели;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на дополнителните избори за пратеник на Републичкиот собор во 97 изборна единица Зеница III;

Измени во Пречистениот список на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 36 од 1 октомври 1965 година објавува:

Одлука за именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд на водите;

Одлука за именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за пастишта;

Одлука за именување претседател и членови на Управниот одбор на заедничките резерви на стопанските организации на СРБ и Х;

Одлука за именување републички секретар за индустрија и трговија;

Наредба за определување помали инвестициони објекти и работи од едноставно изведување во областа на сообраќајот за кои може да се изработува поедноставен елаборат односно реферат.

Во бројот 37 од 11 октомври 1965 година нема прописи.

Во бројот 38 од 22 октомври 1965 година објавува:

Закон за минималниот личен доход на работниците;

Закон за условите за користење дополнителни средства на заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за завршната сметка за извршување на Буџетот на СР Б и Х за 1964 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за Буџетот на СР Б и Х за 1965 година;

Закон за укинување на Високата стопанска школа во Сараево;

Закон за дополнување на Законот за државниот печат на СР Б и Х и за печатите на државните органи;

Закон на измени на Законот за начинот на управувањето и располагањето со средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

Исправка на Законот за заштита на културните споменици (пречистен текст);

Исправка на Законот за основното училиште (пречистен текст);

Исправка на Законот за гимназијата (пречистен текст);

Исправка на Законот за шумите (пречистен текст);

Исправка на Законот за уредувањето и користењето на градското земјиште (пречистен текст);

Исправка на Законот за театрите (пречистен текст);

Исправка на Законот за организацијата и финансирањето на запослувањето;

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за воведувањето на републички придонеси и даноци;

Исправка на Законот за ветеринарната служба;

Исправка на Законот за комуналните такси;

Исправка на Законот за архивите (пречистен текст);

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за Буџетот на СР Б и Х за 1965 година;

Исправка на Законот за износот на приходите што влијаат врз остварувањето на правата на паричен надоместок за време на привремената безработност;

Исправка на Законот за угостителските дуќани на самостојните угостители;

Исправка на Законот за високото школство (пречистен текст);

Исправка на Законот за воведување додатен данок на промет на стоки на мало.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 29 од 3 август 1965 година објавува:

Закон за измени и дополнувања на Законот за високото школоство во Социјалистичка Република Македонија;

Закон за уредување и одржување гробиштата и гробовите на борците;

Закон за стопата на придонесот за запослување;

Закон за завршната сметка за извршување буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година;

Одлука за одобрување завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на СР Македонија за 1964 година;

Одлука за завршната сметка на Републичкиот резервен фонд и средствата за заедничките резерви на стопанските организации на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година;

Одлука за давање согласност на стопите за додатниот придонес за инвалидско-пензиско осигурување за 1965 година;

Одлука за давање согласност на стопите за основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за додатокот на деца за 1965 година;

Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Македонија;

Одлука за избор на судија на Вишиот стопански суд;

Одлука за разрешување претседатели и судија на окружни судови;

Одлука за именување член на Управниот одбор на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недостатокно развиените републики и краеве;

Одлука за именување претседател, потпретседател и членови на Републичката комисија за верски прашања;

Одлука за избор на член на Одборот за градежништво, станбени и комунални прашања на Републичкиот собор;

Одлука за бројот на судиите и судиите-поротници на Републичкиот совет за прекршоци;

Одлука за избор на судии-поротници во Републичкиот совет за прекршоци;

Одлука за избор на претседател и судии на Републичкиот совет за прекршоци;

Одлука за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието што ги именува Собранието на СРМ;

Одлука за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции;

Одлука за разрешување и именување секретар на Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за разрешување и именување секретар на Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за одборници на општинските собранија;

Решение за именување потсекретари и помошник републички секретар во Извршниот совет и републичките секретаријати;

Решение за разрешување и именување главни инспектори на републички инспекторати;

Решение за именување шеф на кабинет и советник во Извршниот совет;

Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за социјални установи;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување за 1965 година;

Одлука за стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за додаток на деца за 1965 година;

Исправка на грешки во Законот за измени и дополнувања на Законот за основното училиште.

Наскоро излегуваат од печат

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ОД ПОЖАРА

кои се составен дел од Правилникот за Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/66). Овие Технички прописи ќе бидат објавени во Дополтокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16 од 20 април 1966 година.

Порачки прима ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка бр. 602-3-291.

СОДРЖИНА:

	Страна
193. Одлука за минималната откупна цена за кравјо млеко — — — — —	309
194. Правилник за воените легитимации и за легитимациите на санитетскиот персонал и на придружниците на оружените сили на Југославија — — — — —	309
195. Правилник за Техничките прописи за специјална заштита на електроенергетските постројки од пожар — — — — —	313
196. Наредба за височината на надоместокот за техничките прегледи и радио-мерењата во областа на радио-сообраќајот што го наплатува Управата за радио-сообраќај — — — — —	314
197. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди за градежни материјали — — — — —	315
198. Решение за југословенскиот стандард за електрични сијалици и прибор — — — — —	316
Исправка на Правилникот за пресметување и плаќање интерес на фондовите во стопанството — — — — —	316
Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на Одлуката за користење водарина и на Решението за тарифата за одвоз на гудре до централно гудриште, што ги донесе Собранието на општина Босанско Грахово — — — — —	316
Одлука на Уставниот суд на Југославија со која се укинува Одлуката на Собранието на општина Двор за определување на највисоките цени за безалкохолни пијачки — — — — —	317
Одлука на Уставниот суд на Југославија со која се одбива предлогот да се укине одредбата од членот 1 на Одлуката на Собранието на општината Тетово за определување на малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, и со која се поништува членот 2 од таа Одлука — — — — —	318

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ. Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград